

II. Организационен дел

17.00 ч.

1. Извештај за активностите на комисиите при Здружението на Специјалисти по Орална Хирургија при МСД .

Пријавување и Котизација

- ◆ Уплата до 20. 11. 2008 година – 1.000 денари.
- ◆ После наведениот термин како и на денот на одржување на Научниот Симпозиум, котизацијата изнесува 1.200 денари.

Жиро сметка: 300000002058764

Депонент: Комерцијална банка

Со назнака: За Научен Симпозиум на Орални Хирурзи

Ве молиме, при уплатата да го наведете и вашето име и презиме.

Во котизацијата е вклучен и заедничкиот ручек.

Македонско Стоматолошко Друштво

**Здружение на специјалисти по
Орална Хирургија на
Република Македонија**

Научен Симпозиум по Орална Хирургија

Теми:

- ◆ **Воспаленија на максиларниот синус**
- ◆ **Претпротетски оралнохируршки интервенции**

**28 ноември 2008 година
Хотел Овче поле, Св. Николе**

Стручниот состанок е акредитиран од СКМ

Од името на УО на Здружението на Специјалисти по Орална Хирургија при МСД и од свое лично име, чест ми е да Ве поканам на годишниот стручен состанок на кој ќе бидат разработени неколку актуелни и атрактивни теми, презентирани од поканети гости и наши членови на здружението.

Се надевам дека присутните и овој пат ќе имаат можност на овој начин не само да го освежат своето знаење, туку и да се збогатат со нови сознанија од наведените области во стоматологијата.

Македонско Стоматолошко Друштво

**Здружението на Специјалисти по Орална
Хирургија на Република Македонија**

Претседател

11.00 – 11.30 ч. – „Ендоскопски пристап во лекувањето на максиларните синузити“ – ас. д-р Јане Нетков, Клиника за уво, нос и грло – Медицински Факултет, Скопје.

11.30 – 12.00 ч. – „Клинички третман на воспаленија на максиларниот синусит“ – доц. д-р Даница Монеvsка, Клиника за максилофацијална хирургија, Скопје.

12.00 – 12.30 ч. – „Epulis fissuratum– приказ на случаи“ – ас. д-р Цена Димова, Клиника за Орална хирургија – ЈЗУ Универзитетски Стоматолошки Клинички Центар Свети Пантелејмон, Скопје.

12.30 – 13.00 ч. – „Примена на коскени графтови и алопластични материјали во орофацијалната регија“ – д-р Билјана Андоновска, Клиника за Орална хирургија – ЈЗУ Универзитетски Стоматолошки Клинички Центар Свети Пантелејмон, Скопје.

13.00 – 13.30 ч. – Современи претпротетски хируршки методи на коскените делови на вилиците- д-р Енис Реџепагиќ, Вивадент, Тетово

13.30 – 14.00 ч. – Дискусија.

14.00- 16.00 - Ручек